


































Macedonian Road Traffic Signs

 <p>Curve to left Кривина налево</p>	 <p>Curve to right Кривина надесно</p>	 <p>Double curve Двојна кривина</p>	 <p>Double curve Двојна кривина</p>	 <p>Downhill Опасна надолнина</p>
 <p>Uphill Опасна нагорнина</p>	 <p>Road narrows Стеснување на патот</p>	 <p>Road narrows Стеснување на патот</p>	 <p>Road narrows Стеснување на патот</p>	 <p>Swing bridge Подвижен мост</p>
 <p>Down to embankment Близина на брег</p>	 <p>Bump Неравен коловоз</p>	 <p>Uneven road Неравен коловоз</p>	 <p>Uneven road Неравен коловоз</p>	 <p>Slippery road Лизгав коловоз</p>
 <p>Loose gravel Камења прскаат</p>	 <p>Falling rocks Однорување на камења</p>	 <p>Falling rocks Однорување на камења</p>	 <p>Pedestrian crossing Обележан пешачки премин</p>	 <p>Pedestrians Пешаци на патот</p>

 <p>Low-flying aircraft Близина на воздухопловна писта</p>	 <p>Crosswind Бочен ветер</p>	 <p>Domestic animals Животни на патот</p>	 <p>Wild animals Дивеч на патот</p>	 <p>Road works Работи на патот</p>
 <p>Traffic lights Наидување на сообраќајни светлосни знаци</p>	 <p>Traffic lights Наидување на сообраќајни светлосни знаци</p>	 <p>Other danger Опасност на патот</p>	 <p>Intersection Крстосување на патишта со иста важност</p>	 <p>Intersection with minor road Крстосување со спореден пат под прав агол</p>
 <p>Intersection with minor road Спојување спореден пат под прав агол од лева страна</p>	 <p>Intersection with minor road Спојување спореден пат под прав агол од десна страна</p>	 <p>Intersection with minor road Спојување спореден пат под остар агол од лева страна</p>	 <p>Intersection with minor road Спојување спореден пат под остар агол од десна страна</p>	 <p>Two-way traffic Сообраќај во две насоки</p>
 <p>Yield Крстосување со спореден пат првенство на минување</p>	 <p>No motorcycles Забрана за сообраќајот за мотоцикли</p>	 <p>No entry for vehicles Забрана за сообраќај во двете насоки</p>	 <p>No entry Забрана за сообраќај во една насока</p>	 <p>No motor vehicles Забрана за сообраќајот за сите возила на моторен погон освен за мотоцикли без приколка и мопеди</p>

 <p>No mopeds Забрана за сообраќајот за мопеди</p>	 <p>No cycles Забрана за сообраќајот за велосипеди</p>	 <p>No motor vehicles Забрана за сообраќајот за сите возила на моторен погон</p>	 <p>Speed limit Ограничување на брзината</p>	 <p>Priority to oncoming vehicles Првенство на минување за возила отспротивна насока</p>
 <p>No right turn Забрана на свртување надесно</p>	 <p>No parking Забрана на паркирање</p>	 <p>No stopping Забрана на запирање и паркирање</p>	 <p>No parking on odd days Наизменично паркирање (непарни девони)</p>	 <p>No parking on even days Наизменично паркирање (парни девони)</p>
 <p>Pedestrian zone Патека за пешаци</p>	 <p>Straight only Задолжителна насока</p>	 <p>Left only Задолжителна насока</p>	 <p>Right only Задолжителна насока</p>	 <p>Right turn only Задолжителна насока</p>
 <p>Left or right only Дозволени насоки</p>	 <p>Straight or right only Дозволени насоки</p>	 <p>Straight or left only Дозволени насоки</p>	 <p>Keep right Задолжително обиколување од десната страна</p>	 <p>Keep left Задолжително обиколување од левата страна</p>

 <p>Minimum speed limit Најмала дозволена брзина</p>	 <p>Snow chains compulsory Зимска опрема</p>	 <p>Priority over oncoming traffic Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока</p>	 <p>Pedestrian crossing Обележан пешачки премин</p>	 <p>Cycles crossing Обележан премин за велосипедска патека</p>
 <p>One-way road Пат со еднонасочен сообраќај</p>	 <p>Bump Издаденост на патот</p>	 <p>Parking Паркиралиште</p>	 <p>Parking Гаража</p>	 <p>Recommended speed Препорачаната брзина</p>
 <p>Main road Пат со првенство на минување</p>	 <p>End of main road Завршување на патот со првенство на минување</p>	 <p>Residential area Подрачје на смирен сообраќај</p>	 <p>Direction Престројување на возила</p>	